



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА КОЧАНИ

БРОЈ 3	КОЧАНИ,	15 март 2022 ГОДИНА	ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА
--------	---------	---------------------	---------------------

Врз основа на членот 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), Градоначалникот на Општина Кочани, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на актите донесени на продолжение на 7 ма седница на Совет на Општина Кочани одржана на 14.03.2022 година,

I

Ги објавувам актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани, одржана на 14.03.2022 година, и тоа:

1. Одлука за организирање јавна трибина во врска со загаденоста на воздухот, водата и почвата како последица од работењето на фабриката „Пејпер Мил“ во Општина Кочани, Бр.09-772/1

2. Заклучок за прифаќање на Решението за запирање на објавувањето на: Заклучок за усвојување на Планот за работа-активности на КЈП „Водовод“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-390/1, од 04.02.2022 година и Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани бр.02-466/5 од 20.12.2021 година, за промена – зголемување на цената на м3 геотермална вода, Бр.08-402/2, од 10.02.2022 година, Бр.09-771/1

3. Решение за утврдување предлог за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани, Бр.09-770/1

II

Објавувам:

1. Решение за определување член на Советот на Општина Кочани кој ќе го заменува Градоначалникот на Општина Кочани за време на спреченост или отсуство, Бр.08-2694/1

III

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр. 08-773/1
15.03.2022 година
Кочани

Градоначалник
на Општина Кочани
Љупчо Папазов

Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 14.03.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за организирање јавна трибина во врска со загаденоста на воздухот, водата и почвата како последица од работењето на фабриката „Пејпер Мил“ во Општина Кочани

Член 1

Се задолжува општинската администрација да организира јавна трибина во врска со загаденоста на воздухот, водата и почвата како последица од работењето на фабриката „Пејпер Мил“ во Општина Кочани најдоцна до 31.03.2022 година.

Член 2

На трибината да се поканат: претставници од ДИЖС, МЖСПП, општинскиот инспектор за животна средина како и претставници на други заинтересирани/надлежни институции и правни лица.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-772/1
14.03.2022 година
Кочани

Претседател на
Советот на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 51 став 2 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 14.03.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за прифаќање на Решението за запирање на објавувањето на: Заклучок за усвојување на Планот за работа-активности на КЈП „Водовод“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-390/1, од 04.02.2022 година и Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани бр.02-466/5 од 20.12.2021 година, за промена – зголемување на цената на м3 геотермална вода, Бр.08-402/2, од 10.02.2022 година

I

Се прифаќа Решението на Градоначалникот на Општина Кочани Бр.08-402/2 од 10.02.2022 година, за запирање на објавувањето на Решението за запирање на објавувањето на: Заклучок за усвојување на Планот за работа-активности на КЈП „Водовод“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-390/1, од 04.02.2022 година и Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани бр.02-466/5 од 20.12.2021 година, за промена – зголемување на цената на м3 геотермална вода.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-771/1
14.03.2022 година
Кочани

Претседател на
Советот на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 183, став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/2019; 146/2019; 275/2019; 89/2020; 302/2020; 311/2020; 163/2021 И 294/2021), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 14.03.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување предлог за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани

I

Советот на Општина Кочани го утврди следниот предлог за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани:

1. Од функцијата член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани, да се разреши: -Благојчо Јованов

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани, да се именува: -Голубинка Георгиева –Раководител на одделени за јавни дејности во Општина Кочани- Магистер по педагошки науки.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-770/1
14.03.2022 година
Кочани

Претседател на
Советот на Општина Кочани
Лазо Митев

II

Врз основа на член 52 став 5 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и во согласност со член 29 став 1,2 и 3 од Статутот на Општина Кочани (“Службен гласник на Општина Кочани“ бр.3/2006, 10/2006, 4/2008, 6/2008, 9/2008, 7/2010, 10/2014, 5/20015 и 12/2020), Градоначалникот на Општина Кочани на ден 08.11.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за определување член на Советот на Општина Кочани кој ќе го заменува Градоначалникот на Општина Кочани за време на спреченост или отсуство

I

Кристина Атанасова Арсова - член на Советот на Општина Кочани, се определува да го заменува Градоначалникот на Општина Кочани, за време на спреченост или отсуство.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.08-2694/1
08.11.2021 година
Кочани

Градоначалник
на Општина Кочани
Љупчо Папазов

СОДРЖИНА

I

1.Одлука за организирање јавна трибина во врска со загаденоста на воздухот, водата и почвата како последица од работењето на фабриката „Пејпер Мил“ во Општина Кочани, Бр.09-772/1

Стр.2

2.Заклучок за прифаќање на Решението за запирање на објавувањето на: Заклучок за усвојување на Планот за работа-активности на КЈП „Водовод“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-390/1, од 04.02.2022 година и Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на КЈП „Водовод“ – Кочани бр.02-466/5 од 20.12.2021 година, за промена – зголемување на цената на м3 геотермална вода, Бр.08-402/2, од 10.02.2022 година, Бр.09-771/1

Стр.2

3.Решение за утврдување предлог за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани, Бр.09-770/1

Стр.3

II

Објавувам:

1.Решение за определување член на Советот на Општина Кочани кој ќе го заменува Градоначалникот на Општина Кочани за време на спреченост или отсуство, Бр.08-2694/1

Стр.3